




Kariera.mk
2022

Огласи за недвижности, возила,
електроника и се што вреди да се огласи!



Отсега и огласи за недвижности, возила,
електроника и се што вреди да се огласи!

Иновативен сајт за огласување кој нуди модерни решенија и алатки за побрзо продавање и купување. Одлично место каде се среќаваат продавачите и купувачите. Моожност за сите компании да создадат своја модерна виртуелна продавница и да ги нудат своите производи и услуги преку модерни решенија и лесна активност.



Зошто да огласувате кај нас?

- Бидејќи е продолжување на успешната приказна KARIERA.mk!
- Бидејќи е време за нов и модерен огласник кој ќе понуди одлични решенија за продавачите и купувачите и ќе го направи купувањето и продавањето полесно од кога и да е!
- Бидејќи поседуваме најразвиени канали на социјалните медиуми со публика од над 700 000 луѓе!
- Бидејќи нашиот IT тим е ултра современ и нуди современи решенија за потребите на вашите компании!



ПРОМОВИРАЊЕ на оглас

ТОП ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ✓

Вашиот оглас се прикажува помеѓу топ позиционираните огласи во резултатите од пребарувањето и мапата.

ГАЛЕРИЈА ✓

Вашиот оглас се прикажува на насловната страна на главната категорија, во делот галерија кај другите категории и огласи, во виџет на KARIERA.mk или други веб сајтови.

АВТОМАТСКО ОБНОВУВАЊЕ ✓

Вашиот оглас автоматски се обновува на секои 3 дена односно (6 пати) во период од 18 дена.

**Плаќање
по оглас или
со ваучер**



ПРОМОВИРАЊЕ на социјални медиуми

ПРОМОЦИЈА НА FACEBOOK И INSTAGRAM ✓

Огласот се промовира на социјалните мрежи Facebook и Instagram на публиката на KARIERA.

ПРОМОЦИЈА ВО NEWSLETTER ✓

Вашиот оглас е промовиран во неделен Newsletter (е-маил) до над 130.000 корисници на Kariera.

Плаќање
со картичка
или ф-ра



ПРОДАВНИЦА на компанијата

ОГЛАСИ ПЛУС ✓

- Персонализирана продавница со промовирани огласи/продукти
- Лого и линк до продавницата внатре во огласите
- Рејтинг 5 ѕвезди
- упатства и обуки како да огласување поуспешно
- 5.300 МКД на сметка за промовирање на огласи

5.300 МКД

ОГЛАСИ ПРО ✓

- Сите опции од Огласи ПЛУС
- Продавница со избор на дизајн/боја и три банери
- Лого и линк до продавницата во страната на пребарување
- Насловна фотографија/банер во вашите огласи
- Листа од ваши други олгаси кај вашите промовирани огласи

11.300 МКД

* времетраење на пакетите 12 месеци



ЦЕНИ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ

- Топ позиционирање	60 МКД	
- Галерија	120 МКД	
- Автоматско обновување	60 МКД	
<hr/>		
Промоција на KARIERA.mk	200 МКД (-20%)	
- Промоција на FB + IG	900 МКД	900 МКД
- Промоција во Newsletter	300 МКД	300 МКД

* промоциите траат 15 дена или еднократно

Контакт

Kariera.mk



Е-Mail

contact@kariera.mk



Телефони

078-479-306

078-479-307

077-888-722



Локација

📍 Крсте Мисирков 7 Лам Ц/2/14
ТЦ Мавровка, Скопје